

1.	Наслов на наставниот предмет	МЕНАЏМЕНТ НА ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ			
2.	Код	4ЕК200812			
3.	Студиска програма	МБА-МЕНАЏМЕНТ 3+2 и 4+1			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Економски факултет Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Втор циклус			
6.	Академска година / семестар	Четврта/Прв	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник	Проф.д-р Ристе Темјановски			
9.	Предуслови за запишување на предметот				
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Намерата на наставата по предметот е да ги оспособи студентите да ја разберат информационата димензија на организацијата, односно како идни менаџери, на ефективен начин да го стекнуваат, чуваат, разменуваат и дистрибуираат своето и знаењето на другите во организацијата. Во рамките на тоа, студентите ќе ги спознаат и разберат основите на системскиот пристап, системската анализа, теоријата на информациите и теоријата на информационите системи. Исто така ќе ја сфатат организацијата на знаењето во современите претпријатија, како и неговото комуницирање и употреба за ефикасен менаџмент. На крајот, преку сознанијата за организацијата и изградбата на информационите системи, идните менаџери ќе бидат способни за тимска работа во функционирањето, употребата и усовршувањето на современите информационални системи базирани на широка примена на информационата технологија.				
11.	Содржина на предметната програма: Информациска револуција (Нематеријалните ресурси–основа на информациското општество), Системско дизајнирање (Системско мислење и системски пристап), Системска анализа, Информација (Концепти за дефинирање на информацијата, Семантички правила, пренос на информациите, Квалитет на информацијата), Информациони системи (Човекот како информационален систем, Информационите системи во организацијата), Информациони системи и организацијата, Организација на процесот на комуницирање на информацијата, Менаџмент и информационални системи (Ентропија, Информација, Менаџмент, Информациони системи и нивоа на менаџмент, Информациската димензија во процесот на менаџмент, Оптимален менаџмент,), Економика на информационите системи, Елементи на стратегијата за изградба и развој на информационите системи, Дизајнирање на нови информационални системи.				
12.	Методи на учење: Метод на усно и метод на писмено изложување				
13.	Вкупен расположив фонд на време	120 часови			
14.	Распределба на расположивото време	2+1+1			
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава	2 часа	

		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа			
16.	Други форми на активности	16.1.	Учење за предавање	1 час		
		16.2.	Учење за вежби			
		16.3.	Консултации	1 час		
17.	Начин на оценување					
	17.1.	Тестови		70 бодови		
	17.2.	Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)		10 бодови		
	17.3.	Активност и учество		20 бодови		
18.	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 50 бода	5 (пет) (F)		
			од 51 до 60 бода	6 (шест) (E)		
			од 61 до 70 бода	7 (седум) (D)		
			од 71 до 80 бода	8 (осум) (C)		
			од 81 до 90 бода	9 (девет) (B)		
			од 91 до 100 бода	10 (десет) (A)		
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	Постигнат успех од 60% од трите колоквиуми или писмениот испит				
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски, англиски				
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација				
22.	Литература					
	Задолжителна литература					
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	22.1.	1.	Ѓорѓијовски, Благоја	Менаџмент информации системи,	Универзитетски учебник, Економски факултет-Скопје,	1998
		2.				
		3.				
	Дополнителна литература					
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	22.2.	1.	C. Laudon, Kenneth; P. Laudon, Jane	Management Information Systems,	Prentice Hall, New York	2006
		2.				
3.						